



број 0901-649 /2  
датум: 10.04.2019 година

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-649 од 10.04.2019) продеканот за настава **одобрува и закажува**

### ЈАВНА ОДБРАНА

на дипломскиот труд под наслов: **Добивање и употреба на поленот во апитерапијата**, изработен од Ивица Марковски, број на индекс 1112, на ден 17.04.2019 во 12.30 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

1. проф. д-р Мишо Христовски (ментор)
2. проф. д-р Ромел Велев (член)
3. проф. д-р Владимир Петков (член)

Продекан за  
настава,

---

проф. д-р Игор Улчар



Бр. 0901-649  
датум: 09.04.2019 година

Врз основа на чл. 7 од Правилникот за постапката на пријавување, подготовка и одбрана на дипломскиот труд на Факултетот за ветеринарна медицина - Скопје (Универзитетски гласник бр. 82, 30.10.2006 год.), продеканот за настава ја донесува следнава

### ОДЛУКА

Се назначува Комисија за за прегледување и оценување на дипломски труд под наслов **Добивање и употреба на поленот во апитерапијата**, изработен од студентот Ивица Марковски, број на индекс 1112, пријавен на датум 26.09.2017 година, потврден од продеканот за настава на датум 26.09.2017 година, во состав:

1. проф. д-р Мишо Христовски (ментор)
2. проф. д-р Ромел Велев (член)
3. проф. д-р Владимир Петков (член)

Комисијата во горенаведениот состав е должна во рок од 5 работни дена по приемот на изработениот труд истиот да го прегледа и оцени, а образецот за напишаниот дипломски труд, секој член одделно пополнет да го предаде до продеканот за настава.

Продекан за  
настава,

проф. д-р Игор  
Улчар

Доставено до:

1. членовите на комисијата
2. студентот
3. служба за студентски прашања
4. архива